



Експозитура

Број на сметка (IBAN)

Б А Р А Њ Е

за отворање, промени-ажурирање и затворање на банкарска сметка
на клиент – правно лице

Податоци за Клиентот – правно лице

Резидент Нерезидент

Полн назив _____

Седиште (Адреса) _____

Скратен назив _____

ЕДБ _____ Телефон _____ Факс _____

Лице за контакт _____ Телефон _____

Клиентот бара

Вид на активност
 Отворање Промени-Ажурирање Затворање

Вид на сметка
 Трансакциска денарска Трансакциска девизна Депозитна сметка

Дневните изводи ќе се подигаат на шалтер во експозитура _____
Дневните изводи да се доставуваат на е-маил _____

Потребна документација

Врз основа на Упатството за начинот и постапката за отворање и затворање на сметки на учесниците во платниот промет кон барањето се приложува следната документација:

1. Рашение за упис во надлежниот регистар или кај друг надлежен орган, (оригинал или фотокопии од истото заверено кај нотар доставено на увид);
2. Извадок од законски пропис ако учесникот е основан со закон;
3. Акт од надлежен орган (институција) ако учесникот не е запишан во регистар и не е основан со закон;
4. Образец ЗП (заверен потпис на лице овластено за застапување);
5. Пријава за овластени лица за располагање со средствата на сметката;
6. Фотокопија од лична исправа на овластеното лице и лицата овластени за располагање со средствата на сметката;
7. Изјава за прифаќање и реализација на акцептните налози;

Друго _____

ИЗЈАВА:

За точноста и вистинитоста на дадените податоци по ова барање и приложените документи, како и неблагоприятна пријава на промените на тие податоци, сносам/е полна одговорност за сите последици. Податоците се од доверлив карактер и истите треба да се чуваат како деловна тајна согласно одредбите од Законот за банки (Сл.весник на РМ бр. 67/2007;90/2009;67/2010;26/2013;15/2015;153/2015;190/2016). Истите може да се користат исклучиво за потребите на Банката и во случаи предвидени со закон.

Изјавувам/е дека сум/сме информиран/и и согласен/ни Банката да ги користи податоците согласно законските прописи, како и за правото во секое време да биде повлечена согласноста за користење на податоците од страна на Банката или трети лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

Лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнување на Барањето потврдувам/е дека:

Согласен/на сум податоците да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;

Не сум согласен/на податоците наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката;

_____ (место и дата)

_____ (печат и потпис на одговорното лице на барателот)

Пополнува Банката

По извршениот увид во приложените документи, организациониот дел на банката утврди дека подносителот на барањето :

Ги исполнува

Не ги исполнува

условите за отворање на банкарска сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје.

_____ (место и дата)

_____ (печат и потпис на овластен работник на банката)